

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКО И МОБИЛНО БАНКАРСТВО ЗА ПРАВНИ ЛИЦА

Бр. _____

Податоци за правно лице:

Назив на правно лице: _____

Седиште и адреса: _____

Матичен број: _____ Даночен број: _____

Овластено лице: _____ ЕМБГ: _____

Телефон: _____ Факс: _____ Емаил: _____

Податоци за Корисникот

Име и презиме: _____

ЕМБГ: _____

Адреса: _____

e-mail _____

Телефон (мобилен): _____

Потпис на корисникот _____

Овластувања :

Продукт	Увид	Креирање налози	Плаќање
(платежна сметка/кредит/депозит/платежни картички)			

—

 Изработка на токен од Халкбанк АД Скопје КИБС сертификат Телеком сертификат ЛИБ код

Место за подигање на дигитален сертификат: _____

Потврдувам дека горенаведените податоци се точни и вистинити.

Изјавувам дека:

- ја прифаќам ХАЛКБАНК АД Скопје како сертификационо тело за издавање на дигитален сертификат;

- овластеното лице во оваа пријава ќе може, во мое име да ги користи овластувањата (услугите) дадени со поднесеното Барање;

- ги прифаќам рамковните општи услови и поединечните општите услови за користење на услуги во електронско банкарство за правни лица;

- согласен сум и ја овластувам Банката, да ги обработува моите лични податоци во рамки на банкарското работење како и да ги стави на увид на овластени лица во Банката или на трети лица, во сите случаи согласно Законот.

Исто така Согласен сум моите лични податоци Банката: да ги користи за цели на директен маркетинг* да не ги користи за цели на директен маркетинг*

*Клиентот кој се согласил неговите лични податоци да бидат користени за цели на директен маркетинг има право во секое време, без надоместок со писмено барање до Банката да побара неговите лични податоци да не бидат користени за цели на директен маркетинг.

Овластено лица за застапување на клиентот**Халкбанк АД Скопје**_____
(име, презиме, потпис и печат)_____
(потпис и печат на овластено лице во банка)_____
(место и датум)